

Службен весник

на Република Македонија

Број 176

4 декември 2017, понеделник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3322. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	2	3327. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе за регулиран период 2018-2020 година.....	5
3323. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	4	3328. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе за регулиран период 2018-2020 година.....	6
3324. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво.....	4	3329. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино за регулиран период 2018-2020 година.....	6
3325. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци за регулиран период 2018-2020 година.....	5	3330. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино за регулиран период 2018-2020 година.....	7
3326. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци за регулиран период 2018-2020 година.....	5	3331. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ДЕРВЕН Велес за регулиран период 2018-2020 година.....	7
		3332. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП ДЕРВЕН Велес за регулиран период 2018-2020 година.....	7
		Огласен дел	1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3322.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Центар за управување со кризи му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Р.бр	Инвентарен број	Назив	тип	Единица мерка	Количина
1	P480500000625	ЦД РОМ	ТИК 40	парче	2
2	P480500000625	ЦД РОМ	ТИК 40	парче	1
3	4805000006667	Компјутер персонален	АСЕР	парче	1
4	4805000006763	Компјутер персонален	ИБМ	парче	1
5	427-018-0003	Компјутер персонален	Пентиум - 4 NO NEIM1	парче	1
6	4805000008097	Компјутер со монитор	ДТК Апри 27; ИБМ	парче	1
7	P321000000792	Модем 3 Цом	УСР Куриер СПН	парче	2
8	P321000008210	Модем 3 Цом	УС Роботикс 56К	парче	11
9	4805000010210	Лап топ компјутер	П-4	парче	1
10	4805000010213	Лап топ компјутер	П-4	парче	1
11	427-004-0002	Лап топ компјутер	ХП компак 9420 T2400	парче	1
12	427-004-0005	Лап топ компјутер	ХП компак 9420 T2400	парче	1
13	427-004-0006	Лап топ компјутер	ХП компак 9420 T2400	парче	1
14	427-066-0003	Монитор	ЛЦД 22 Хјундаи видео	парче	1
15	P701-021-11	Хард диск вестерн дигитал	ХДД 80 ГБ РАТА	парче	1
16	P480500001055	ЗИП за компјутер	100 МБ	парче	1
17	4805000006280	Принтер	Елсон	парче	1
18	4805000007305	Тастатура	ИБМ	парче	1
19	4805000010791	Скенер	ХП 3970	парче	1
20	P480500000860	Глувче оптичко	ПС 5088	парче	1
21	4805000007287	Монитор)	ИБМ	парче	1
22	4805000012119	Сметач ХП	Компак ДХ 200МГ ЦЕЛ 330	парче	1
23	4805000012123	Сметач ХП	Компак Д 2000 П-4/3	парче	1
24	427-001-0001	Компјутерски систем	ХП ДХ200	парче	1
25	427-001-0002	Компјутерски систем	ХП ДХ200	парче	1
26	427-006-0007	Сметач персонален	П4 3ГХц, 17“ монитор ЦРТ	парче	1
27	427-006-0020	Сметач персонален	П4 3ГХц, 17“ монитор ЦРТ	парче	1
28	427-007-0002	Сметач персонален	П4 3ГХц	парче	1
29	427-007-0004	Сметач персонален	П4 3ГХц	парче	1
30	427-007-0019	Сметач персонален	П4 3ГХц - монитор 17“ ТФТ	парче	1

31	427-007-0020	Сметач персонален	П4 ЗГХц	парче	1
32	427-007-0021	Сметач персонален	П4 ЗГХц - монитор 17" ТФТ	парче	1
33	427-007-0022	Сметач персонален	П4 ЗГХц - монитор 17" ТФТ	парче	1
34	427-007-0023	Сметач персонален	П4 ЗГХц - монитор 17" ТФТ	парче	1
35	427-007-0024	Сметач персонален	П4 ЗГХц - монитор 17" ТФТ	парче	1
36	427-007-0025	Сметач персонален	П4 ЗГХц - монитор 17" ТФТ	парче	1
37	427-028-0018	Сметач персонален Фујитсу Сименс	Еспримо ЕД П2510	парче	1
38	427-028-0019	Сметач персонален Фујитсу Сименс	Еспримо ЕД П2510	парче	1
39	427-029-0013	Монитор	Сцениц Виев Е17-6	парче	1
40	427-029-0014	Монитор	Сцениц Виев Е17-6	парче	1
41	4805000008040	Сметач персонален	ДЕЛЛИ ГХ 270	парче	1
42	4805000008041	Монитор	ИБМ	парче	1
43	Р480500000625	ЦДРОМ	ТИК 40	парче	1
44	4805000006660	Компјутер персонален	АЦЕР	парче	1
45	4805000006664	Компјутер персонален	АЦЕР	парче	1
46	4805000006761	Компјутер персонален	ИБМ	парче	1
47	48050000067610	Компјутер персонален	ИБМ	парче	1
48	ВБ-427-0	Компјутер персонален	/	парче	21
49	ВБ-427-1	Лап топ компјутер	/	парче	5
50	ВБ-427-2	Надворешен диск	/	парче	1
51	ВБ-427-3	УСБ мемории	/	парче	2
52	ВБ-427-4	Термопечатари	/	парче	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

Член 3

Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со деканот на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5184/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3323.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 8, став 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА****Член 1**

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/17) во членот 1 зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги ЦАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Гостивар, со седиште во Гостивар“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги ЦАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Илинден, со седиште во Илинден“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6092/1 Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ****3324.**

Врз основа на член 96 став (1) точка м) и став (10) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) и член 116 став (1) точка н) и став (10) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 23.11.2017 година донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО****Член 1**

Во Правилникот за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 175/2013 и 69/2015) во член 2 став 1 по точката и) сврзаниот: „и“ се брише и се додаваат три нови точки: „j)“, к) и л) “ кои гласат:

„j) ажурирана Програма за работење на пензиското друштво и пензиските фондови изработена од член на управен одбор;

к) записници од одржани седници на управен и надзорен одбор на пензиското друштво

л) извештаи од вонредни внатрешни ревизии, односно извештаи од внатрешни ревизии кои не се опфатени во годишниот план за работа на внатрешна ревизија и“ “

Точката j) станува точка љ).

Член 2

Во член 3 став 2 во точката а) зборовите: „и во хартиена форма“ се бришат.

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои гласат:

„ Ажурираната Програма од член 2 став 1 точката j) на овој правилник се доставува до Агенцијата во рок од 10 дена од денот на извршената промена на делокругот на работење на членот на Управниот одбор.

Записниците од член 2 став 1 точка к) на овој правилник се доставуваат до Агенцијата во рок од три работни дена од денот на нивното усвојување.

Извештаите од член 2 став 1 точка л) на овој правилник се доставуваат до Агенцијата во рок од три работни дена од денот на нивното архивирање во друштвото. “

Член 3

Во член 5 ставот 3 зборовите: „нивното настанување“ се заменуваат со зборовите: „предвидениот рок за достава“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член податоците од член 96 став (1) точките а), б), и), j), к) и љ) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, член 116 став 1 точките а), б), j), к), л) и м) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, член 2 став (1) точките г), д), f), е), с), к) и л) од овој правилник се доставуваат во електронска форма.“

Преодни и завршни одредби**Член 4**

Постојните пензиски друштва во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој правилник, треба да достават ажурирани и усогласени програми за работење на пензиското друштво и пензиските фондови изработени од членовите на управен одбор.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1052/7
30 ноември 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Буленг Дервиши, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3325.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци бр.09-677/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-117/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКР КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 4,12 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 4,67 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 5,08 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 5,99%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 10,29%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 11,83%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-117/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3326.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од

Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци бр.09-676/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-118/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКР КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 22,30 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 22,62 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 23,01 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 6,91%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 6,58%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 6,24%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-118/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3327.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе бр.0302-362/2 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-146/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП КОМУНАЛЕЦ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 37,32 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 37,51 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 37,73 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,17%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 1,08%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 1,01%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-146/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3328.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-147/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП КОМУНАЛЕЦ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 6,28 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 6,10 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 5,93 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,27%;

• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,29%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-147/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3329.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино бр.08-462/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-157/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП КОМУНАЛЕЦ НЕГОТИНО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 6,89 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 8,01 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 9,15 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 10,57%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 11,66%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 12,36%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-157/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3330.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино бр.08-462/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-158/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈП КОМУНАЛЕЦ НЕГОТИНО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 23,63 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 26,22 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 27,90 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 4,02%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 5,08%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 5,96%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-158/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3331.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП ДЕРВЕН Велес бр.03-1559/2 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-166/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈКП ДЕРВЕН Велес се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 41,30 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 42,66 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 42,20 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 11,03%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 11,07%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 10,54%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-166/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3332.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈКП ДЕРВЕН Велес бр.03-1560/2 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-167/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈКП ДЕРВЕН Велес се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 7,87 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 7,96 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 8,00 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 39,66%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 39,47%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 39,28%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регуларен период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-167/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017176